

К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/12 година

I. Број на студенти

На Факултетот за драмски уметности во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува
универзитетска диплома, во учебната 2011/2012 година ќе се запишат **следниов број студенти:**

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинанси- рање	износ на ко- финанси- рање (ЕУР)	Вонредни	износ на ко- финансирање за вонредни студенти(ЕУР)	вкупен број на студенти
Факултет за драмски уметности	24	200	-	-	-	-	24
▪ драмски актери на македонски јазик	12	200					12
▪ драмски актери на албански јазик	6	200					6
▪ драмски актери на турски јазик	6	200					6

II. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според
проверка на знаења и умеења

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	16 и 17.8.2011	1 и 2.9.2011	15.9.2011
Проверка на знаења и умеења	18.8.2011	5.9.2011	16.9.2011
Објавување резултати од проверка- та на знаењата и умеењата и од успехот	25.8.2011	12.9.2011	21.9.2011
Објавување решение за прием на кандидатите	26.8.2011	13.9.2011	22.9.2011
Запишување на кандидатите	30 и 31.8.2011	14.9.2011	23.9.2011

Напомена:

Бројот и условите за запишување на кандидатите во вториот и третиот рок ќе бидат утврдени со
Дополнителен конкурс за запишување.

X. Документи за пријавување и запишување

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување
2. оригинални свидетелства од сите класови
3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
4. извод од матичната книга на родените
5. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
6. потврда за уплата:
 - 1500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.

* * *

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>